

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.61/04,96/04,67/07,156/09,47/11 и 180/11), член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 24 од Статут на Општина Чашка (“Сл.гласник на Општина Чашка” бр.02/2006. ),

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден \_\_\_\_\_, 2022 година го усвои,

## **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 2021 ГОДИНА**

**Февруари 2022**

## 1.Вовед

Општина Чашка се наоѓа во централниот дел на Република Македонија. Општината зафаќа површина од 825 км<sup>2</sup> и се вбројува меѓу трите најголеми општини во Македонија .Формирана е во 1996 година, а со новиот Закон за територијална организација на локалната самоуправа во РМ од 2004 година, кон нејзината територија додадени се и териториите на поранешните Општини Богомила и Извор, како и дел од територијата на Општина Велес (селата Горно и Долно Јаболчиште). Согласно одредбите на законот за територијалната организација на локалната самоуправа во РМакедонија („Службен весник на РМ “ бр 55/2004) општината Чашка претставува една од општините со седиште во село,односно со седиште во село Чашка.


Општината Чашка опфаќа 42 , населените места ,односно селата Бањица, Бистрица, Богомила, Бусилци, Владиловци, Витанци, Војница, Габровник, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Извор, Капиново, Крајници, Крива Круша, Кррино, Лисиче, Мартолци, Мелница, Мокрени, Нежилово, Ново Село, Оморани, Ораов Дол, Ореше, Отиштино, Папрадиште, Плевење, Поменово, Попадија, Раковец, Смиловци, Согле, Стари Град, Стрепанци, Теово, Црешнево и Чашка. Во вкупно населените места живеат 8003 жители споредено со површината на општината Чашка 825 км<sup>2</sup>, просечната населеност на општината изнесува 9,3 жители на км<sup>2</sup>.

Во економијата на општината постојат деловни субјекти распоредени по следниве индустриски гранки, производни и услужни дејности :

**Деловни субјекти( извор Статистички годишник на Република Македонија,2018,2017, 2016,2015, 2014, Област Деловни субјекти , Државен завод за статистика Република Македонија)**


**Табела Активни деловни субјекти по големина за Општина Чашка**

состојба	вкупно	микро	Мали	Средни	големи
2020	92	69	21	2	0
2019	100	77	22	1	0
2018	95	72	22	1	0
2017	96	72	24	0	0
2016	96	73	23	0	0
2015	96	70	26	0	0
2014	90	69	21	0	0



**Табела Активни деловни субјекти по сектори според Националната класификација на дејностите Рев.2 во Општина Чашка**

Сектори на дејност (состојба)	2020	2019	2018	2017
<b>Вкупно</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>95</b>
Земјоделство, шумарство и рибарство	16	12	15	16
Рударство и вадење на камен	2	2	2	3
Преработувачка индустрија	2	4	1	1
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад	1	0	1	1
Градежништво	1	1	5	6
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	4	6	28	26
Транспорт и складирање	27	26	21	19
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	17	17	6	6
Информации и комуникации	6	6	1	1
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	1	0	-	..
К Стручни, научни и технички дејности	0	0	-	1
Љ Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	0	0	1	1
Образование	1	1	3	3
Дејности на здравствена и социјална заштита	0	0	10	10
Уметност, забава и рекреација	1	1	1	..
Други услужни дејности	3	3	1	1



#### Табела Продажни капацитети и типови на продавници во Чашка

( Извор Попис на продажни капацитети во трговијата на мало во Република Македонија, 2008 Државен завод за статистика )

Број на продавници	46
Продажен простор м <sup>2</sup>	1342
Прирачен магацин м <sup>2</sup>	375

Од 01.07.2005 година согласно законот за децентрализација Општина Чашка ги презеде основачките права на 2 основни училишта, како установи основани од општината кои се јавуваат како буџетски корисници.

Од 01.01.2009 Општина Чашка со основањето на ОУ Лирија во Горно Јаболчиште ја превзеде надлежноста за исплата на плати на вработените и материјални трошоци од блок дотацијата.

Капиталните инвестиции и понатаму се надлежност на централната власт на Република Македонија.

## 1.2 Буџет и Одлука за извршување на Општина Чашка за 2021 год.

Буџет и Одлука за извршување на Општина Чашка за 2021год е донесен на седницата одржана на 11.01.2021год.од страна на Советот на Општина Чашка.Измени и дополнувања на буџетот на Општина Чашка се донесени на седниците одржани на ден 31.05.2021 и 29.06.2021година

## 2.Годишна сметка


За обавување на основните функции и преземените надлежности согласно законот за децентрализацијата Советот на Општина Чашка за тековната 2021година донесе буџет во износ 166.091.579ден. по програми согласно буџетско-трезорското работење со следната структура на приходи и расходи:

При што планираните приходи и расходи за 2021 се поголеми од 2020.

Табела 1

### Планирани приходи во 181.154.291ден



Планиран приходи по видови	2020 год.	2021год
Даночни приходи	14.403.976	12.624.000
Неданочни приходи	1.820.000	870.000
Капитални приходи	7.685.451	10.950.000
Трансфери	65.182.934	70.288.380
Наменски дотации	74.182.698	76.513.000
Приходи од самофинан. активности	1.820.000	2.218.000
Домашно задолжување	0	0
Донации	0	4.929.428
Пренесено салдо од претходна година	996.520	2.761.483
<b>Вкупно планирани приходи</b>	<b>166.091.579</b>	<b>181.154.291</b>



**Планирани расходи 181.154.291 ден.**

Табела 2

Планирани расходи по видови	2020 год	2021 год
Плати,наемнини и надоместоци	71.929.325	77.847.200
Резерви и недефинирани расходи	180.000	2.066.000
Стоки и услуги	32.341.290	31.954.450
Каматни плаќања	80.000	80.000
Субвенции и Трансфери	8.433.917	8.195.000
Социјални бенифиции	70.000	70.000
Капитални расходи	49.757.047	59.527.641
Отплата на главница	3.300.000	3.300.000
<b>Вкупно планирани расходи</b>	<b>166.091.579</b>	<b>181.154.291</b>



Врз основа на усвоените програми кој се составен дел на буџетот на Општина Чашка е реализирано извршувањето на буџетот како следува:


Табела 3  
Вкупно реализирани приходи .

Вкупно реализирани приходи	2020год	2021год
Даночни приходи	10.988.490	12.226.771
Неданочни приходи	262.943	424.591
Капитални приходи	2.970.334	2.955.942
Трансфери	35.663.389	62.617.884
Наменски дотации	72.828.000	76.227.507
Приходи од самофинансирач.активности	187.161	321.365
Донации	0	3.943.108
Пренесено салдо од мината година	0	687.406
<b>Вкупно реализирани приходи</b>	<b>122.900.317</b>	<b>159.404.574</b>

Кај реализираните приходи во 2021 имаме зголемување кај даночните приходи,наменските дотации , трансферите и донациите







Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните приходи во општина Чашка за 2021 година изнесуваат 159.404.574 денари .

Табела 4

**Вкупно реализирани расходи денари**

Остварени расходи по видови	2020год.	2021 год
Плати,наемнини и надоместоци	69.842.577	75.490.326
Резерви и недефинирани расходи	149.000	123.667
Стоки и услуги	26.675.481	26.650.396
Каматни плаќања	23.337	26.361
Субвенции и Трансфери	7.348.283	6.640.402
Социјални бенифиции	68.000	68.000
Капитални расходи	15.091.321	47.147.530
Отплата на главница	3.257.892	3.257.892
<b>Вкупно остварени расходи</b>	<b>122.455.891</b>	<b>159.404.574</b>



### **Парични средства, побарувања , обврски и извори на средства**

Салдото на жиро сметката на буџетот на општината на 31.12.2021 година изнесува 1.189.590 ден. Овие средства преставуваат вишок на приходи за пренос во наредната година за отплата на пренесени обврски од 2021 год.

Вкупните побарувања на Општина Чашка на 31.12.2021 година изнесуваат 616.464 денари од кои :

- Данок на имот на 31.12.2021 год изнесува 320.464 ден,  
( облогот за данок за имот 1.439.052 денари а наплатен данок на имот 1.118.588 денари)
- Комунална такса за истакнување фирма на 31.12.2021 изнесува ден.296.000  
( облог за комунална такса за фирмарина 474500 а наплатена комунална такса за фирмарина 178.500 денари

Вкупните обврски на Општина Чашка со завршната сметка за 2021 година изнесуваат 15.562.879 денари од кои :

- Обврски спрема добавувачи 15.163.013 ден

- Обврски за неплатен персонален данок 399.866 ден  
 - Обврски по основ на под заем склучен помеѓу Министерство за финансии и општина Чашка во износ од 16.257.021 ден како обврска која доспева два пати годишно по основ на главнина од 1.628.946 денари.

Обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски: дадени за потрошена електрична енергија за мината година и за месец 12 од 2021 год , телефон, пошта, канцелариски материјал , гориво и сл. а кои фактури како задолженија се добиени во месец јануари 2022 година , и заостанати обврски кои постепено се враќаат .

### **3. Реализација по програми за извршување на буџетот**

Вкупните расходи по утврдени намени и резерви се реализирани по следните програми:

- A - Совет на Општина
- D - Градоначалник
- E - Општинска администрација
- G - Локален економски развој
- F - Урбанистичко планирање и уредување на просторот
- J - Комунални дејности
- N - Образование
- W - Противпожарна заштита

<b>Програми</b>	<b>Планирано 2021</b>	<b>Реализирано 2021</b>	<b>% реализација</b>
Противпожарна заштита	100.000	0	<b>0,0</b>
Културни манифестации и творештво	60.000	42.117	<b>70,2</b>
Образование	78.574.133	75.238.222	<b>95,8</b>
Спорт и рекреација	200.000	40.000	<b>20,0</b>
Локален економски развој	90.000	35.000	<b>38,9</b>
Проекти за енергетска ефикасност	80.000	0	<b>0,0</b>
Комунални дејности	50.854.380	38.323.421	<b>75,4</b>
Урбанистичко планирање и уредување на просторот	1.050.000	731.974	<b>69,7</b>
Капитални трошоци на општината	6.570.000	5.948.378	<b>90,5</b>
Општинска администрација	32.185.000	30.125.520	<b>93,6</b>
Градоначалник	2.051.000	1.495.422	<b>72,9</b>
Совет на Општина	2.090.000	1.615.735	<b>77,3</b>



### 3.1. А – Совет на општина

Во буџетот на Општина Чашка за програмата на А - Совет на Општина од планираните 2.090.000 денари реализирани се 1.615.735 денари.

Советот на Општина Чашка во 2021 година одржа 14 работни седници. За работењето на членовите на советот во 2021 година на име плати и надоместоци исплатени се 1.412.408 денари. Од тековните резерви се потрошени средства во износ од 24.000 ден.

### 3.2. Д – Градоначалник

Во програмата на градоначалник од планираните 2.051.000 денари во буџетот, реализирани се 1.495.422 ден.

За исплатени плати и надоместоци од плати се реализирани во износ од 961.769 денари.

### **3.3. Е – Општинска Администрација**

Во вкупниот буџет на Општина Чашка за реализација на оваа програма беа предвидени средства во износ од 32.185.000 денари, а се реализирани 30.125.520 денари .

Најголем дел се однесува за исплатени плати и надоместоци од плати за вработените во општинската администрација во износ од 11.050.198 ден. За стоки и услуги (комунални услуги , греење , комуникација, транспорт, ситен инвентар и тековно одржување, други договорни услуги, други тековни расходи ) се потрошени 12.399.919 ден од вкупната реализација по програма Е-Општинска администрација. За субвенции и трансфери се реализирани 3.391.150 ден.

За капитални трошоци на општината ЕА планирани се 6.570.000 денари, а реализирани се 5.948.378 денари

### **3.4. Г- Локален економски развој**

Во програмата за Локален економски развој се предвидени средства во износ од 90.000 денари, а се реализирани 35.000 денари .

Тековни активности:

Програмата за активностите на Општина Чашка во областа на локалниот економски развој во текот на 2021 година се реализираа кон поддршка на локалниот економски развој, поттикнување на развојот на туризмот, земјоделството

Редовно ажурирање на информациите на официјалната веб страна на општината за презентација на општина Чашка.

Поддршка на сите манифестации и настани организирани од Општина Чашка преку други програми.

### **3.5. Ј – Комунални дејности**

За комунални дејности во буџетот за 2021 година беа планирани средства во износ од 50.854.380 денари, а се реализирани преку програмите Ј-комунални дејности денари. За реализација на активностите од Програмата за уредување на градежно земјиште и потрошените средства е поднесен извештај од страна на Одделението за урбанизам , комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина и извештаи од другите програми.

### **3.6. Ф- Урбанистичко планирање и уредување на просторот**

За урбанистичкото планирање и уредување на просторот за 2021 год. планирани се средства во износ од 1.050.000 ден , а реализирани се 731.974 ден

### **3.7. Н – Образование**

Во 2021год. во Н-Програма за Образование планирани се средства во висина од 75.198.483 денари а реализирани се 74.682.110 денари по основ за блок дотации.

Во Програмата за активностите на Општина Чашка во областа на образованието за 2021 година, се прикажани и средствата од самофинансирање планирани 1.820.000 ден, а реализирани се во износ од 141.192 ден.

### **3.8. W – Противпожарна заштита**

Со Буџетот на Општина Чашка за 2021 година во Програмата W-Противпожарна заштита планирани се средства во вкупен износ од 100.000 денари а се реализирани 0 денари

### **3.9. ЛО -Спорт и рекреација**

#### **Поддршка на спортски сојузи**

Со цел да вклучи поголем број млади во спортскиот живот, Општината ги поддржува спортските сојузи и нивните активности.

Општината Чашка прави напори да го поддржи и да создава услови за што поголем развој на спортот на територија на општината. Особено е важно да се подобруваат условите на локално ниво за развој на квалитетниот спорт. Бидејќи средствата предвидени со Буџетот на Општината за 2021 година за оваа намена се ограничени, Советот на Општина Чашка донесе Решение за распределба на средства во висина од 200.000 денари за поддршка на спортот и здруженија на граѓани и фондации ,а реализирани се средства во износ од 40.000 денари за поддршка на спортот и здруженија на граѓани и фондации .

### **3.10. K4-Културни манифестации и творештва**

За културни манифестации во 2021 година планирани се средства во висина од 60.000 денари а реализирани се 42.117 денари.

## **4. Детален извештај за трошењето на тековната резерва**

Од вкупно планираните средства за тековни резерви по потпрограма А0 – Совет на Општина, ставка 413 – Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 50.000 денари во 2021година вкупно се потрошени 24.000 денари.

Согласно донесените решенија за одобрување на средства од Буџетот на Општина Чашка средствата од 24.000 денари се потрошени:

На 25.02.2021 година –на лицето Ариф Ахмедов за тешка материјална и здравствена состојба се исплатени финансиски средства 3.000 денари.

На 25.02.2021 година –на, Драги Арсовски за тешка материјална и здравствена состојба се исплатени финансиски средства во износ од 5.000 денари,

На 12.03.2021 година –на Марина Филипова, за тешка материјална и здравствена состојба се исплатени финансиски средства во износ од 10.000 денари,

На 08.11.2021 година –на Славица Димовска, се исплатени финансиски средства во износ од 6.000 денари,

Од вкупно планираните средства за тековни резерви по потпрограма Д0 – Градоначалник, ставка 413 – Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 100.000 денари, во 2021 година вкупно се потрошени 99.667 денари и тоа

На 15.01.2021 година –финансиска помош за тешка материјална и здравствена состојба на лицето Цве танчо Балоски се исплатени финансиски средства од 20.000 денари.

На 29.01.2021 година – финансиска помош за лекување, на лицето Лена Здравева се исплатени 15.000 денари и персонален данок од 1667 денари

На 12.04.2021 година – финансиска помош за лекување, на лицето Азиза Муратова се исплатени 5.000 денари

На 06.05.2021 година – финансиска помош за смрт на родител, на лицето Николче Весовски се исплатени 15.000 денари

На 06.05.2021 година – финансиска помош за смрт на родител, на лицето Пепи Павловски се исплатени 15.000 денари

На 12.05.2021 година – финансиска помош за тешка материјална и здравствена состојба, на лицето Велјан Андоновски се исплатени 5.000 денари

На 12.05.2021 година – финансиска помош за лекување, на лицето Бојанка Мирова се исплатени 5.000 денари

На 07.09.2021 година – финансиска помош за лекување, на лицето Сашо Таневски се исплатени 5.000 денари

На 12.11.2020 година – финансиска помош за трошоци за погреб на Јосиф, на лицето Ангелче Дурчевски се исплатени 10.000 денари

Совет на Општина Чашка  
Претседател

МА/